



80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Крвавата лежа на виенскиот Бургтеатар за време на претставата Пер Гинт (Peer Gynt) од Хенрик Ибсен во мај 1925 година. Деценија од најцрниот дел од македонската историја во XX век во која се ликвидирани околу 3.500 Македонци".



МЕНЧА КАРНИЧЕВА И ВАНЧО МИХАЈЛОВ - СОПРУЖНИЦИТЕ УБИЛЦИ НА СЕКОЈА МАКЕДОНСКА ПРОГРЕСИВНА СИЛА

што никој ниту видел ниту слушал истрели, а по извршената задача Карничева полека го напуштила театарот и ѝ се предала на полиција, знаејќи дека ја има помошта од бугарската влада.

На судскиот процес во Виена таа била осудена на 8 години затвор, но поради "лошото здравје" веднаш ја екстрадирале во Бугарија. Во Софија ѝ бил организиран свечен дочек, како за национален херој, на црвена патека, со букети... Со убиството на Паница бил исполнет условот Менча

МАКЕДОНЦИТЕ ИМААТ ПРАВО НА СВОЈА ТЕРИТОРИЈА


Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

Балканска федерација" во еден од своите бројеви вака ја отсликува ситуацијата во Бугарија: "Раководени од идејата да го ликвидираат македонското прашање, владетелите на Македонија не отстапуваат пред никакви средства да го уништат самиот народ. Во Бугарија претседателот на Владата Александар Цанков и Воената лига ја прифатиле и ја применуваат во целата своја широка политика на убиства. ВМРО во рацете на Иван (Ванчо) Михајлов е целосно ставена во служба на бугарскиот двор како наемници за масовни убиства".

Која била разликата на ВМРО на Ванчо Михајлов и ВМРО (обединета)?

Обединетите вмровци, како дел од прогресивното национално и револуционерно движење на македонскиот народ, паралелно со правото тој, македонскиот народ сам да создаде своја држава. Обединетите вмровци ја застапуваа тезата за независна, слободна и обединета Македонија, во која живее македонски народ, конституиран врз неговите карактеристични етнички белези. Ванчо Михајлов и неговите истомисленници и натаму останале на своето: етнички Македонците - тоа се Бугари, а сите останати националности во Македонија Македонци се само во политичка смисла на зборот, или детаљно речено (според брошурата на Ванчо Михајлов "Македонија - Швајцарија на Балканот"), во Македонија има сè и сешто само нема етнички Македонци.

Проф. д-р Фридрих Краус (1858-1936) Роден во Боденбах, денешна Чешка. Студирал медицина. Прво бил доцент, а потоа 8 години вонреден професор на универзитетот во Грац, Австрија. Подоцна станал професор по медицина на Берлинскиот универзитет. Ја водел Втората универзитетска клиника на Charite. Проф. д-р Фридрих Краус, еден од најголемите медицински предводници, често патувал и престојувал во балканските земји, меѓу кои и Македонија. Автор е на бројни стручни дела од областа на медицината за проблемот на личноста и за општата состојба на организмот за време на болест.



Во писмениот одговор до Редакцијата на "Балканска федерација" проф. д-р Фридрих Краус за Македонија рекол: "Решението на балканскиот проблем го сметам за многу тешко, но мислам дека на балканските народи неопходно им е потребна автономија бидејќи нив им треба мир, а само автономијата е единствен пат кон мирот"... "...Македонците имаат право на своја целосна територија на која можат да се развиваат, па тогаш ќе престанат и меѓусебните кавги, а може и ќе дојде до траен мир. Во целост ми се познати тешкотиите на таквото решение, но тоа не ми пречи да го посакувам. Она што најмногу му недостига на Балканот е - човекот! Човекот што ќе биде во состојба да го реши балканскиот проблем".

За пример, токму поради поклопувањето со 80-годишнината од настанот, ќе го спомнеме убиството на Тодор Паница во Виена, во мај 1925 година од крушевчанката Мелпомени (Менча) Карничева, прво љубовна жртва, подоцна и сопруга на Ванчо Михајлов. Карничева го извршила убиството на Паница во една од ложите на виенскиот Бургтеатар за време на претставата Пер Гинт (Peer Gynt) од Хенрик Ибсен. Убиството на Паница (и ранувањето на неговата сопруга) е извршено при најбучната сцена, така

Карничева да стане животен сопатник на Ванчо Михајлов. Таа му останала соучесник и во неговите активности до крајот на животот во 1964 година во Рим.

Ваквите подмолни убиства врз Македонци и соработници на македонското дело од страна на ВМРО на Ванчо Михајлов траат континуирано цела една деценија во текот на неговото владеење (1924-1934), период кој Михајлов го претвори во најцрниот дел од македонската историја во XX век, ликвидирајќи околу 3.500 Македонци.



Тодор Паница (1878-1925), револуционер, по потекло етнички Бугарин, роден во Орехово, Бугарија. Се школувал во Варна и како младинец се вклучил во македонското револуционерно движење. Бил учесник во Илинденското востание, а подоцна формирал чета во Серскиот револуционерен округ и содејствувал со Јане Сандански. Тодор Паница бил соучесник, а подоцна и жртва на братоубиствените престрелки: извршител на смртната пресуда над Борис Сарафов и Иван Гарванов во 1907 година, изречена од страна на Серскиот револуционерен комитет. По Младотурската револуција и давал поддршка на новата власт против султанскиот обид за контра-револуција. Станал еден од истакнатите членови на Народната федеративна партија. Учествовал во создавањето на ВМРО (обединета) во Виена, каде по една година бил убиен.